

Врз основа на член 27-б став 6 од Законот за угостителската дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/04, 89/08, 115/10, 53/11, 141/12, 164/13, 187/13, 166/14, 199/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16 и 71/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 27.2.2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за утврдување на категорија на угостителски објект

1. Со оваа решение се утврдува дека угостителскиот објект ХОТЕЛ ЛЕОНАРДО со седиште на ул. Партениј Зографски бр.19 Скопје, ги исполнува условите за Хотел од трета категорија со три (3) ѕвезди, со период на важност од три години сметано од денот на влегувањето во сила на ова решение.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.
3. Ова решение заедно со Извештајот за извршена категоризација на угостителскиот објект се објавуваат на веб страната на Владата на Република Македонија.

Образложение

ТДПУ ВЕНЕКС ВЕСНА И ДР. ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште на ул.Партениј Зографски бр.19 Скопје, поднесе Барање УП I 13-11 од 17.1.2018 година за утврдување на потребните услови на угостителскиот објект ХОТЕЛ ЛЕОНАРДО Скопје, со седиште на ул. Партениј Зографски бр.19 Скопје, за хотел од трета категорија со три (3) ѕвезди.

Комисијата за категоризација на угостителски објекти, постапувајќи по барањето изврши увид на предметниот објект при што со Извештај УП I 13-11 од 23.1.2018 година констатира дека истиот ги исполнува условите за хотел од трета категорија со три ѕвезди пропишани со Правилникот за услови за категоризација на објектите за вршење на угостителска дејност - Прилог 1 („Службен весник на Република Македонија“ бр. 41/13).

Врз основа на член 27-б од Законот за угостителската дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/04, 89/08, 115/10, 53/11, 141/12, 164/13, 187/13, 166/14, 199/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16 и 71/16), Владата на Република Македонија, на предлог на Комисијата за категоризација на угостителски објекти донесува Решение за утврдување на категорија на угостителски објект.


Согласно член 27-б од Законот за угостителската дејност, решението за утврдување на категорија на угостителскиот објект се издава со важност од три години.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение може да се поведе управен спор пред надлежниот суд, во рок од 30 дена од денот на приемот на Решението.

Бр. 44-1455/1
27 февруари 2018 година
Скопје

ЗАМЕНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Оливер Спасовски



МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
КОМИСИЈА ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА
УГОСТИТЕЛСКИ ОБЈЕКТИ ЗА СМЕСТУВАЊЕ

ИЗВЕШТАЈ

за извршена категоризација на угостителскиот објект за сместување, со предлог за
определена категорија на угостителскиот објект за сместување
Бр. УП1113-11 од 23 / 01 / 2018 година

Комисијата за категоризација на угостителски објекти за сместување,
постапувајќи по барање бр. УП1113-11 од 17.01.2018 година, поднесено од
БЕНЕКС ДОО, со адреса ж. ПАРТЕНЦИЈА ЗОГРАДСКИ БР. 19 во
СКОПЈЕ за утврдување и исполнување услови за категоризација во
угостителски објект ХОТЕЛ ЛЕОНАРДО (вид на угостителски објект)
ХОТЕЛ со предлог категорија од угостителот од ТРИ ЗВЕЗДИ

изврши увид на предметниот објект при што го утврди следното:

СОГЛАСНО ПРАВИЛНИКОТ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈА
НА УГОСТИТЕЛСКИ ОБЈЕКТИ, КОМИСИЈАТА ИЗВРШИ
УВИД ВО УГОСТИТЕЛСКИОТ ОБЈЕКТ ХОТЕЛ ЛЕОНАРДО
КОЈ СЕ НАОБА НА Ж. ПАРТЕНЦИЈА ЗОГРАДСКИ
БР. 19 ВО СКОПЈЕ
КОМИСИЈАТА ПОСЛЕ ИЗВРШЕНИОТ УВИД
КОНСТАТИРА ДЕКА ХОТЕЛ ЛЕОНАРДО ГИ
ИСПОЛНУВА УСЛОВИТЕ ЗА ХОТЕЛ ОД ТРЕТА
КАТЕГОРИЈА СО ТРИ (3) ЗВЕЗДИ.

Во врска со утврдената фактичка состојба присутното лице ги имаше следните забелешки:

Од наведеното се констатира дека објектот условите за бараната категорија	<input checked="" type="checkbox"/> ГИ ИСПОЛНУВА	<input type="checkbox"/> НЕ ГИ ИСПОЛНУВА
Записникот е прочитан на присутните Странки и забелешки:	<input type="checkbox"/> ИМА	<input checked="" type="checkbox"/> НЕМА

Учесници во увидот име и презиме предложена категорија потпис

Од Комисијата:

- | | | |
|-----|-------------------|--|
| 1. | Сукрат Јакупов | |
| 2. | Ismet Sedik | |
| 3. | Гула ели | |
| 4. | Зарен Ђановски | |
| 5. | Adrijan Aliu | |
| 6. | Марјана Ристевска | |
| 7. | Ирена Јаќимовска | |
| 8. | Димче Лазаревски | |
| 9. | Швела Пасевска | |
| 10. | Заре Јосифовски | |
| 11. | Евдонија Пичва | |
| 12. | Билал Мустафовски | |
| 13. | URIM PBRIM | |

Од Барателот:

1. АЗАР БОНИТОВСКИ

Врз основа на член 27-б став 3 од Законот за угостителската дејност, решавајќи по барањето бр. 40 I 13-11 од 14.01.2018 година, Комисијата за категоризација на угостителски објекти за сместување донесе


ПРЕДЛОГ ЗА КАТЕГОРИЈА
на угостителскиот објект за сместување

1. Се утврдува дека угостителскиот објект ХОТЕЛ ЛЕОНАРДО со седиште на адреса ул. ПАРТЕНИЌ ЗОГРАФСКИ БР 19 ги исполнува условите согласно Правилникот за категоризација на угостителски објекти за ХОТЕЛ од ТРЕТА категорија со Три (3) ѕвезди.

2. Составен дел од Извештајот е фотографски документиран материјал кој се користи како доказ за исполнување на условите и стандардите според кој се врши категоризација на угостителскиот објект.

3. Образложение од член од комисијата кој не се согласува со предложената категорија.

23.01.2018 Скопје
Датум и место


Комисија за категоризација
Претседател

